

Државната комисија за жалби по јавни набавки во состав: Маја Малахова – претседател, м-р Мишо Василевски – заменик претседател, Елита Шуки – член, Сузана Раваноска – член и Томо Томовски – член, врз основа на член 200 од Законот за јавните набавки, одлучувајќи по жалбата на жалителот – „СПАЈДЕР“ ДООЕЛ Гевгелија, наш број 09-444/1 од 16.07.2018 година, изјавена против Одлуката за поништување на постапката за дел 1 бр.05-921/11 од 09.07.2018 година, донесена по Огласот за барање за прибирање на понуди бр.20/2018 за набавка на услуги – одржување и сервисирање на постојната компјутерска мрежа, ит – опрема и видео надзор и интернет на договорниот орган ЈПКД Комуналец - Гевгелија, врз основа на член 220 став 1 алинеја 2, а во врска со член 212 став 2 и член 220 став 3 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), на 37^{-та} Седница одржана на ден 01.08.2018 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Жалбата на жалителот – „СПАЈДЕР“ ДООЕЛ Гевгелија, изјавена против Одлуката за поништување на постапката за дел 1 бр. 05-921/11 од 09.07.2018 година, донесена по Огласот за барање за прибирање на понуди бр.20/2018 за набавка на услуги – одржување и сервисирање на постојната компјутерска мрежа, ит – опрема и видео надзор и интернет на договорниот орган ЈПКД Комуналец - Гевгелија, **СЕ ОТФРЛА КАКО НЕПЛАТЕНА.**

2. Решението на Државната комисија за жалби по јавни набавки **е конечно.**

Образложение

Договорниот орган, ЈПКД Комуналец - Гевгелија, спровел постапка за јавна набавка со Оглас за барање за прибирање на понуди бр.20/2018 за набавка на услуги – одржување и сервисирање на постојната компјутерска мрежа, ит – опрема и видео надзор и интернет и донел Одлука за избор на најповолна понуда бр.05-921/11 од 09.07.2018 година и Одлука за поништување на постапката за дел 1 бр. 05-921/11 од 09.07.2018 година.

Незадоволен од донесената Одлука за поништување на постапката за дел 1 бр. 05-921/11 од 09.07.2018 година, жалба до Државната комисија изјави економскиот оператор „СПАЈДЕР“ ДООЕЛ Гевгелија.

Државната комисија за жалби по јавни набавки, разгледувајќи ја жалбата, утврди дека жалителот не постапил согласно со член 212 став 2 од Законот за јавните набавки (Службен весник на Република Македонија бр.27/2015, бр.78/2015, бр.192/2015, бр.27/2016, бр.120/2016, бр.165/2017 и бр.83/2018), односно не доставил доказ за уплата на надомест за водење на постапката, и поради тоа не постапуваше по истата.

Имено, економскиот оператор не постапил согласно член 229 став 1 од Законот за јавните набавки кој утврдува дека: „Во постапката пред Државната комисија, подносителот на жалбата, покрај административната такса, плаќа и надомест за водење на постапката во зависност од висината на понудата, и тоа: - до 20.000 евра во денарска противвредност, надомест од 100 евра во денарска противвредност; - од 20.000 до 100.000 евра во денарска противвредност, надомест од 200 евра во денарска противвредност; - од 100.000 до 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 300 евра во денарска противвредност, или – над 200.000 евра во денарска противвредност, надомест од 400 евра во денарска противвредност.”.

Понатаму, согласно член 220 став 1 алинеја 2 од Законот за јавните набавки: „Во постапката за правна заштита, Државната комисија може: да ја отфрли жалбата заради ненадлежност, недозволеност, неуреденост, ненавременост, поради тоа што е изјавена од неовластени лица и во случај на неисполнување на обврската од членот 212 став 2 на овој закон”.

Член 212 став 2 од Законот за јавните набавки пак утврдува: „Подносителот на жалбата е должен да приложи и доказ за уплата на надомест за водење на постапката”.

Од причини што подносителот на жалбата не постапил според погоре наведените одредби од Законот за јавните набавки, односно не извршил навремено уплата на надоместок за водење на постапката и не доставил доказ за извршената уплата, Државната комисија донесе Решение како во диспозитивот.

Упатство за правно средство: Согласно член 230 од Законот за јавните набавки и член 20 од Законот за управните спорови, против ова решение незадоволната странка може да поднесе тужба до Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 од денот на приемот на решението.

Бр.09-444/5
01.08.2018 год.
С к о п ј е

**ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Маја Малахова**

Доставено до:

- Архива,
- „СПАЈДЕР“ ДООЕЛ Гевгелија, ул. Ристо Фаршинин бр.5, Гевгелија
- Јавно претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ Гевгелија, ул.7ми ноември бр.50, Гевгелија